

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината завршена на 31 декември 2025 година,**  
**со извештај на независниот ревизор**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
за годината завршена на 31 декември 2025 година,  
со извештај на независниот ревизор

**СОДРЖИНА**

|  | <u>Страна</u> |
|--|---------------|
| <b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>   | 3 - 6         |
| <b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА</b>    | 7             |
| <b>ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>     | 8             |
| <b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА</b> | 9             |
| <b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА</b> | 10            |
| <b>ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ</b>      | 11            |
| <b>БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ</b> | 12 - 29       |
| <b>Додатоци</b>                          |               |
| Додаток 1 - Годишен извештај за работа   |               |
| Додаток 2 - Годишна сметка               |               |

## **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

**До Акционерите и Одборот на директори на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

### **Извештај за ревизијата на финансиските извештаи**

#### **Мислење со резерва**

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, коишто го вклучуваат извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.12.2025 година, извештајот за добивка или загуба, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината којашто заврши тогаш, и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, освен за наведеното во Основа за мислење со резерва, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје заклучно со 31 декември 2025 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

#### **Основа за мислење со резерва**

1. Како што е наведено во белешката 10 кон финансиските извештаи Друштвото има прикажано трошоци за гориво во износ од 83 илјади денари и трошоци за репрезентација во износ од 725 илјади денари за кои на ревизијата не и беа обезбедени поткрепувачки документи. Поради наведеното ние не бевме во состојба да се увериме во реалноста и објективноста на овие трошоци.
2. Како што е наведено во белешката 13 кон финансиските извештаи Друштвото има прикажано нематеријални средства во износ од 225 илјади денари. Ревизијата утврди дека Друштвото требало износот од 225 илјади денари да го прикаже на позицијата долгорочни финансиски средства. Поради тоа, Друштвото ги преценило нематеријалните средства за 225 илјади денари, а за истиот износ ги потценило долгорочните финансиски средства. Овој наод нема влијание врз финансискиот резултат. Ревизијата изрази мислење со резерва за ова прашање за финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година.
3. Ревизијата утврди дека Друштвото нема пресметано амортизација на основните средства и дека не води материјална евиденција за основните средства. Поради тоа, ревизијата не беше во можност да го квантифицира износот на амортизација, на акумулирана амортизација и на неотпишана вредност на основните средства.

4. Како што е наведено во белешката 14 кои финансиските извештаи Друштвото има вложувања во отворени инвестициски фондови во износ од 351 илјади денари. Ревизијата утврди дека Друштвото не извршило сведување на овие вложувања по нивната пазарна цена на крајот на годината. Поради тоа Друштвото ги потценило се вложувањата расположливи за продажба и ревалоризационите резерви од сведување на вложувањата расположливи за продажба за 156 илјади денари. Овој наод нема влијание на финансискиот резултат. Ревизијата изрази мислење со резерва за потценетост на вложувањата расположливи за продажба и ревалоризационите резерви во износ од 146 илјади денари и за финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија, заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС кој е во примена во Република Северна Македонија. Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

#### **Други информации**

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на другите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитае другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

#### **Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи**

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

### **Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи**

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско

мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задожени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

### Извештај за други правни и регулативни барања

Како што наведено во пасусот Други информации, раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, во согласност со меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје со состојба на и за годината која заврши на 31 декември

Овластен ревизор

Владимир Иветиќ



Дрезденска бр. 52 Скопје  
19 јуни 2026 година



Друштво за ревизија  
**ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА**  
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев



**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА  
за годината што заврши на 31 декември 2025 година**

| во илјади денари                                 | Белешки | <u>2025</u>   | <u>2024</u>   |
|--|---------|---------------|---------------|
| Приходи од продажба                              | 6       | 3.499         | 3.268         |
| Останати оперативни приходи                      | 7       | -             | 546           |
| <b>Вкупно оперативни приходи</b>                 |         | <b>3.499</b>  | <b>3.814</b>  |
| Потрошени материјали и ситен инвентар            | 8       | -18           | -39           |
| Трошоци за вработените                           | 9       | -1.151        | -1.116        |
| Амортизација                                     | 13      | -             | -42           |
| Набавна вредност на продадени стоки              |         | -             | -             |
| Останати оперативни расходи                      | 10      | -1.998        | -1.712        |
| <b>Вкупно оперативни расходи</b>                 |         | <b>-3.167</b> | <b>-2.909</b> |
| <b>Добивка од оперативно работење</b>            |         | <b>332</b>    | <b>905</b>    |
| Финансиски приходи                               |         | -             | -             |
| Финансиски расходи                               |         | -             | -1            |
| <b>Добивка пред оданочување</b>                  |         | <b>332</b>    | <b>904</b>    |
| Данок на вкупен приход                           | 11      | -35           | -38           |
| <b>Добивка по оданочување</b>                    |         | <b>297</b>    | <b>866</b>    |
| <b>Основна заработувачка по акција во денари</b> | 12      | <b>198</b>    | <b>577</b>    |

Извршниот директор на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје ги потпиша овие финансиски извештаи на 14 мај 2026 година

**Извршен директор**

**Горан Стефановски**




Белешките содржани од страна 12 до 29 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА  
за годината завршена на 31 декември 2025 година**

| во илјади денари  | Белешки | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---|---------|-------------|-------------|
| Добивка по оданочување  |         | 297         | 866         |
| <b>Останата сеопфатна загуба / добивка</b>                              |         |             |             |
| Нереализирани добивки (загуби) од вложувања<br>расположливи за продажба |         | -           | -           |
| Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема                       |         | -           | -           |
| <b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>                                |         | <u>-</u>    | <u>-</u>    |
| <b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА<br/>ГОДИНАТА</b>                         |         | <u>297</u>  | <u>866</u>  |

Белешките содржани од страна 12 до 29 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на 31 декември 2025 година**

| во илјади денари                   | Белешки | <u>2025</u>  | <u>2024</u>  |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                    |         |              |              |
| Материјални средства               | 13      | 478          | 479          |
| Нематеријални средства             | 13      | 225          | 225          |
| Вложувања расположливи за продажба | 14      | 351          | 299          |
| <b>Вкупно долгорочни средства</b>  |         | <b>1.054</b> | <b>1.003</b> |
| Залихи                             | 15      | 66           | 60           |
| Побарувања од купувачи             | 16      | 27           | 259          |
| Побарувања за аванси               | 17      | -            | -            |
| Останати краткорочни побарувања    |         | -            | -            |
| Краткорочни финансиски средства    |         | -            | -            |
| Активни временски разграничувања   | 18      | 330          | -            |
| Парични средства                   | 19      | 32           | 98           |
| <b>Вкупно тековни средства</b>     |         | <b>455</b>   | <b>417</b>   |
| <b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>             |         | <b>1.509</b> | <b>1.420</b> |
| <b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>           |         |              |              |
| Акционерски капитал                |         | 924          | 924          |
| Сопствени акции                    |         | -            | -            |
| Законски и други резерви           |         | -            | -            |
| Ревалоризациони резерви            |         | -            | -            |
| Акумулирана добивка                |         | 499          | 165          |
| <b>Вкупно капитал и резерви</b>    |         | <b>1.423</b> | <b>1.089</b> |
| Долгорочни кредити                 |         | -            | -            |
| Обврски спрема добавувачи          | 20      | 51           | 161          |
| Останати краткорочни обврски       | 21      | 35           | 38           |
| Обврски за аванси и депозити       |         | -            | -            |
| Краткорочни финансиски обврски     | 22      | -            | 132          |
| Пасивни временски разграничувања   |         | -            | -            |
| <b>Вкупно тековни обврски</b>      |         | <b>86</b>    | <b>331</b>   |
| <b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>    |         | <b>1.509</b> | <b>1.420</b> |

Белешките содржани од страна 12 до 29 се составен дел на овие финансиски извештаи

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
за годината што заврши на 31 декември 2025 година**

2025 година

| во илјади денари                                   | Акционер.<br>капитал | Сопствени<br>акции | Законски<br>и останати<br>резерви | Ревалор.<br>резерви | Акумулир.<br>добивка | Вкупно<br>капитал |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Состојба 01.01.2025</b>                         | 924                  | -                  | -                                 | -                   | 165                  | 1.089             |
| <b>Сеопфатна добивка</b>                           |                      |                    |                                   |                     |                      |                   |
| Добивка за 2025 година                             |                      |                    |                                   |                     | 297                  | 297               |
| Друга сеопфатна добивка                            |                      |                    |                                   |                     |                      | -                 |
| <b>Вкупно сеопфатна добивка</b>                    | -                    | -                  | -                                 | -                   | 297                  | 297               |
| <b>Трансакции со сопствениците</b>                 |                      |                    |                                   |                     |                      |                   |
| Корекции на салда за сметка на акумулирана добивка | -                    | -                  | -                                 | -                   | 37                   | 37                |
| Заокружување / усогласување                        | -                    | -                  | -                                 | -                   |                      | 0                 |
| Распределено за дивиденда                          | -                    | -                  | -                                 | -                   |                      | -                 |
| Издвоено за законски резерви                       | -                    | -                  | -                                 | -                   |                      | -                 |
| <b>Состојба 31.12.2025</b>                         | 924                  | 0                  | 0                                 | 0                   | 499                  | 1.423             |

2024 година

| во илјади денари                                  | Акционер.<br>капитал | Сопствени<br>акции | Законски<br>и останати<br>резерви | Ревалор.<br>резерви | Акумулир.<br>загуба /<br>добивка | Вкупно<br>капитал |
|---|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Состојба 01.01.2024</b>                        | 924                  | -                  | -                                 | -                   | -655                             | 269               |
| <b>Сеопфатна добивка</b>                          |                      |                    |                                   |                     |                                  |                   |
| Добивка за 2024 година                            |                      |                    |                                   |                     | 866                              | 866               |
| Друга сеопфатна добивка                           |                      |                    |                                   |                     |                                  | -                 |
| <b>Вкупно сеопфатна добивка</b>                   | -                    | -                  | -                                 | -                   | 866                              | 866               |
| <b>Трансакции со сопствениците</b>                |                      |                    |                                   |                     |                                  |                   |
| Корекции на салда на товар на акумулирана добивка | -                    | -                  | -                                 | -                   | -46                              | -46               |
| Заокружување / усогласување                       | -                    | -                  | -                                 | -                   |                                  | 0                 |
| Распределено за дивиденда                         | -                    | -                  | -                                 | -                   |                                  | -                 |
| Издвоено за законски резерви                      | -                    | -                  | -                                 | -                   |                                  | -                 |
| <b>Состојба 31.12.2024</b>                        | 924                  | 0                  | 0                                 | 0                   | 165                              | 1.089             |

Белешките содржани од страна 12 до 29 се составен  
дел на овие финансиски извештаи

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
за годината што заврши на 31 декември 2025 година**

| во илјади денари  | 2025        | 2024         |
|---|-------------|--------------|
| <b>А. Парични текови од деловни активности</b>  |             |              |
| Добивка по оданочување  | 297         | 866          |
| Амортизација  | -           | 42           |
| Приходи од продажба на основни средства   | -           | -            |
| Корекција за сметка на акумулирана добивка за сведување на салда од претходни периоди | 37          | -46          |
| Усогласувања  | 1           | -            |
| Залихи  | -6          | -            |
| Побарувања од купувачи  | 232         | 27           |
| Останати краткорочни побарувања   | -           | -            |
| Побарувања за аванси  | -           | 135          |
| Активни временски разграничувања  | -330        | 154          |
| Обврски спрема добавувачи   | -110        | 161          |
| Останати краткорочни обврски  | -3          | -82          |
| Обврски за аванси и депозити  | -           | -            |
| Пасивни временски разграничувања  | -           | -            |
| <b>Нето парични текови од деловни активности</b>                                      | <b>118</b>  | <b>1.257</b> |
| <b>Б. Парични текови од инвестициони активности</b>                                   |             |              |
| Набавки на основни средства   | -           | -97          |
| Набавки на нематеријални средства   | -           | -225         |
| Приливи од продадени основни средства   | -           | -            |
| Одлив од вложувања расположливи за продажба   | -52         | -24          |
| Одлив од краткорочни финансиски вложувања   | -           | -            |
| <b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>                                 | <b>-52</b>  | <b>-346</b>  |
| <b>В. Парични текови од финансиски активности</b>                                     |             |              |
| Одлив од краткорочни финансиски обврски   | -132        | -867         |
| Прилив од нова емисија на акции   | -           | -            |
| Исплатена дивиденда на акционерите  | -           | -            |
| <b>Нето парични текови од финансиски активности</b>                                   | <b>-132</b> | <b>-867</b>  |
| <b>НАМАЛУВАЊЕ / ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>                                 | <b>-66</b>  | <b>44</b>    |
| <b>Парични средства на почетокот на годината</b>                                      | <b>98</b>   | <b>54</b>    |
| <b>Парични средства на крајот на годината</b>   | <b>32</b>   | <b>98</b>    |

Белешките содржани од страна 12 до 29 се составен дел на овие финансиски извештаи

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО**

1.1. Акционерско друштво за застапување во осигурувањето МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје основано е и работи во Република Македонија. Краткото име на Друштвото е МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

Приоритена дејност што ја обавува МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е застапување во осигурување и осигурителни посредници.

1.2. Акционерската главнина на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје се состои од 1500 обични акции со вкупна номинална вредност од 15.000 евра. Номиналната вредност на една акција изнесува 10 евра.

Во рамките на акционерската главнина на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје нема приоритетни акции.

1.3. Акционери во МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје на 31.12.2025 се Каролина Ристова-Стефановска која поседува 1000 акции (1000 акции и на 31.12.2024 година), односно 66,67% од основната главнина и Дејан Саздовски кој поседува 500 акции (500 акции и на 31.12.2024 година), односно 33,33% од основната главнина.

1.4. На ден 31.12.2025 година бројот на вработените во МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје изнесуваше 2 лица (2 лица на 31.12.2024 година).

1.5 Седиштето на Друштвото е на улица Никола Парапунов бр.41, Карпош, Скопје.

**2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**2.1. Прописи**

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни субјекти што се применуваат во Република Северна Македонија се објавени во Правилникот за водење на сметководство во Службен весник на Република Северна Македонија број 75 од 3 април 2024 година, а се во примена од 01 јануари 2025 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

**2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

**2.3. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

**2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања**

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

**3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

**3.1. Политика на евидентирање на приходите**

Приходите од продажба на услуги се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугите.

## МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### 3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи од камати во рамките на финансиските расходи. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

#### 3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентират на товар на расходите во периодот на нивното настанување.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

#### 3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи во корист на добивка од продажба, а негативната разлика се книжи на товар на загуба од продажба. Неотпишаната вредност на отуѓените и расходувани основни средства се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

#### 3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје се како што следи:

Компјутерска опрема

10%

## МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

|   |     |
|---|-----|
| Патнички возила   | 10% |
| Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи | 10% |

#### 3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

#### 3.8. Побарувања по основ на продажба

Побарувањата по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања за извршените услуги, намалени за исправка на вредноста за ненаплатливите побарувања. Исправката на вредноста на сите побарувања кои се сметаат за ненаплативи се врши врз основа на проценка на крајот од годината. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

#### 3.9. Вложувања расположливи за продажба

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувања кои се чуваат до доспевање се вложувања во државни или благајнички записи заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

## **МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

### **БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

#### **3.10. Парични средства**

Паричните средства се состојат од парични средства на жиро сметки во банките, денарска благајна и други парични средства.

#### **3.11. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики**

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот на финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во извештајот за добивка или загуба како дел од финансиските приходи и финансиските расходи.

#### **3.12. Капитал, резерви и акумулирани добивки**

##### **Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

##### **Законски резерви**

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

##### **Акумулирана добивка / загуба**

Акумулираната добивка / загуба ги вклучува акумулираната добивка / загуба од претходните години, како и добивката / загубата по оданочување од тековната година.

## МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

#### 3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

#### 3.14. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2024 година).

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во 2025 година оствари вкупен приход од 3.000 илјади денари до 6.000 илјади денари и согласно член 33 од Законот за Данок на добивка се определи да пресмета и плати годишен данок на вкупен приход.

#### 3.15. Користи за вработените

##### Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

##### Обврски при престанок на работниот однос

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат или им престанува работниот однос поради технолошки, организациони или економски причини им исплаќа соодветен надомест. Друштвото нема направено резервирање за овие права на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

#### 3.16. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно

## МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

### БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се коргираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

#### 3.17. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

#### 4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените), кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

##### 4.1. Пазарен ризик

###### Ризик од промени на девизниот курс

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје во своето работење не стапува во меѓународни трансакции. Поради тоа, Друштвото не е изложено на ризик поврзан со можните флукутации на курсевите на странските валути.

###### Ризик од промени на цените

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба затоа што не поседува вложувања расположливи за продажба.

##### 4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**4.3. Ризик од промени на каматните стапки**

Друштвото не е изложено на ризик од промени на каматните стапки бидејќи во своето работење не користи кредити од банките.

**4.4. Ризик од ликвидност**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

**4.5. Ризик од финансирање**

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства.

Одборот на директори на МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е надлежен за следење на кредитната задолженост.

**4.6. Даночен ризик**

Македонската даночна регулатива е подложна на чести промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

**5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ**

**5.1. Ризик од финансирање**

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

| во илјади денари                 | <u>2025</u>         | <u>2024</u>         |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Обврски по кредити и позајмици   | -                   | -                   |
| Парични средства                 | <u>-32</u>          | <u>-98</u>          |
| Нето обврски по кредити          | -32                 | -98                 |
| Капитал и резерви                | <u>1.423</u>        | <u>1.089</u>        |
| <b>% на кредитна задолженост</b> | <u><u>0,00%</u></u> | <u><u>0,00%</u></u> |

Поради тоа што МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не користи кредити од банките за финансирање на своето работење, Друштвото не е кредитно задолжено и не е изложено на ризик од финансирање.

**5.2. Ризик од девизни курсеви**

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута и поради тоа истото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2025 и 2024 година по валути е следната.

| во илјади денари | Средства    |             | Обврски     |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | <u>2025</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
| ЕУР              | -           | -           | -           | -           |
| УСД              | -           | -           | -           | -           |
|                  | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    | <u>0</u>    |

**Сензитивна анализа**

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

| во илјади денари | Зголемување 10% |             | Намалување 10% |             |
|------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|                  | <u>2025</u>     | <u>2024</u> | <u>2025</u>    | <u>2024</u> |
| ЕУР              | -               | -           | -              | -           |
| УСД              | -               | -           | -              | -           |
|                  | <u>0</u>        | <u>0</u>    | <u>0</u>       | <u>0</u>    |

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следи:

| во илјади денари                       | 2025       | 2024       |
|--|------------|------------|
| <b>Финансиски средства</b>             |            |            |
| <b>Некаматносни</b>                    |            |            |
| Парични средства                       | 32         | 98         |
| Побарувања од купувачи                 | 27         | 259        |
| Останати побарувања                    | -          | -          |
| Вложувања расположливи за продажба     | 351        | 299        |
|  | <u>410</u> | <u>656</u> |
| <b>Каматносни со променлива камата</b> |            |            |
| Парични средства                       | -          | -          |
| Депозити во банки                      | -          | -          |
|  | <u>0</u>   | <u>0</u>   |
| <b>Каматносни со фиксна камата</b>     |            |            |
| Дадени заеми                           | -          | -          |
|  | <u>-</u>   | <u>-</u>   |
|  | <u>410</u> | <u>656</u> |
| <b>Финансиски обврски</b>              |            |            |
| <b>Некаматносни</b>                    |            |            |
| Обврски спрема добавувачи              | 51         | 161        |
| Краткорочни финансиски обврски         | -          | 132        |
| Останати тековни обврски               | 35         | 38         |
| <b>Вкупно</b>                          | <u>86</u>  | <u>331</u> |
| <b>Каматносни со променлива камата</b> |            |            |
| Обврски по кредити                     | -          | -          |
|  | <u>-</u>   | <u>-</u>   |
|  | <u>86</u>  | <u>331</u> |

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

| во илјади денари | зголемување |          | намалување |          |
|------------------|-------------|----------|------------|----------|
|                  | 2025        | 2024     | 2025       | 2024     |
| Дадени депозити  | -           | -        | -          | -        |
| Земени кредити   | -           | -        | -          | -        |
|                  | <u>0</u>    | <u>0</u> | <u>0</u>   | <u>0</u> |

**5.4. Ризик од ликвидност**

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

**31.12.2025 година**

| во илјади денари               | до 3 месеци | 3-6 месеци | 6-12 месеци | над 12 месеци | Вкупно    |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-----------|
| Краткорочни финансиски обврски | -           | -          | -           | -             | 0         |
| Обврски спрема добавувачи      | 51          | -          | -           | -             | 51        |
| Останати обврски               | 35          | -          | -           | -             | 35        |
|                                | <u>86</u>   | <u>0</u>   | <u>0</u>    | <u>0</u>      | <u>86</u> |

**31.12.2024 година**

| во илјади денари               | до 3 месеци | 3-6 месеци | 6-12 месеци | над 12 месеци | Вкупно     |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|
| Краткорочни финансиски обврски | 132         | -          | -           | -             | 132        |
| Обврски спрема добавувачи      | 161         | -          | -           | -             | 161        |
| Останати обврски               | 38          | -          | -           | -             | 38         |
|                                | <u>331</u>  | <u>0</u>   | <u>0</u>    | <u>0</u>      | <u>331</u> |

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година:

**31.12.2025 година**

| во илјади денари                   | до 3 месеци | 3-6 месеци | 6-12 месеци | над 12 месеци | Вкупно     |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|
| Парични средства                   | 32          | -          | -           | -             | 32         |
| Побарувања од купувачи             | 27          | -          | -           | -             | 27         |
| Останати побарувања                | -           | -          | -           | -             | 0          |
| Вложувања расположливи за продажба | -           | -          | -           | 351           | 351        |
|                                    | <u>59</u>   | <u>0</u>   | <u>0</u>    | <u>351</u>    | <u>410</u> |

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

31.12.2024 година

| во илјади денари                      | до 3 месеци | 3-6 месеци | 6-12 месеци | над 12<br>месеци | Вкупно     |
|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|
| Парични средства                      | 98          | -          | -           | -                | 98         |
| Побарувања од купувачи                | 259         | -          | -           | -                | 259        |
| Останати побарувања и<br>позајмици    | -           | -          | -           | -                | 0          |
| Вложувања расположливи за<br>продажба | -           | -          | -           | 299              | 299        |
|                                       | <u>357</u>  | <u>0</u>   | <u>0</u>    | <u>299</u>       | <u>656</u> |

**6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

| во илјади денари                         | <u>2025</u>  | <u>2024</u>  |
|--|--------------|--------------|
| Приходи од осигурително брокерски услуги | 3.499        | 3.268        |
| Останати приходи од продажба             | -            | -            |
| <b>Вкупно</b>                            | <u>3.499</u> | <u>3.268</u> |

**7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

| во илјади денари                | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Приходи од консултантски услуги | -           | 210         |
| Приходи од отпис на обврски     | -           | 336         |
| <b>Вкупно</b>                   | <u>0</u>    | <u>546</u>  |

**8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  
И СИТЕН ИНВЕНТАР**

| во илјади денари                | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Потрошени суровини и материјали | 18          | 25          |
| Потрошени резервни делови       | -           | 4           |
| Отпис на ситен инвентар         | -           | 10          |
| <b>Вкупно</b>                   | <u>18</u>   | <u>39</u>   |

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

| во илјади денари                 | <u>2025</u>         | <u>2024</u>         |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Бруто плати                      | 1.073               | 1.076               |
| Други надоместоци за вработените | <u>78</u>           | <u>40</u>           |
| <b>Вкупно</b>                    | <b><u>1.151</u></b> | <b><u>1.116</u></b> |

**10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

| во илјади денари                     | <u>2025</u>         | <u>2024</u>         |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Трошоци за електрична енергија       | 63                  | 475                 |
| Трошоци за гориво                    | 83                  |                     |
| Трошоци за ПТТ услуги                | 67                  | 88                  |
| Трошоци за останати услуги           | 4                   | 94                  |
| Трошоци за тековно одржување         | 36                  | 53                  |
| Трошоци за наемнини                  | 230                 | 293                 |
| Трошоци за реклама                   | 5                   | 6                   |
| Дневници за службени патувања        | -                   | 20                  |
| Репрезентација, спонзорства, донации | 725                 | 386                 |
| Трошоци за осигурување               | 282                 | 8                   |
| Трошоци за договор на дело           | 166                 | -                   |
| Трошоци за сметководствени услуги    | 77                  | 86                  |
| Трошоци за банкарски услуги          | 166                 | 64                  |
| Трошоци за членарини                 | 1                   | 95                  |
| Останато                             | <u>93</u>           | <u>44</u>           |
| <b>Вкупно</b>                        | <b><u>1.998</u></b> | <b><u>1.712</u></b> |

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**11. ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД**

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| во илјади денари                 | <u>2024</u>  | <u>2023</u>  |
| Вкупен приход во годината        | 3.499        | 3.815        |
| Даночна стапка                   | <u>1%</u>    | <u>1%</u>    |
| Пресметан данок на вкупен приход | 35           | 38           |
| Намалување на пресметаниот данок | <u>-</u>     | <u>-</u>     |
| Вкупен данок на приход           | 35           | 38           |
| Ефективна даночна стапка         | <u>1,00%</u> | <u>1,00%</u> |

Друштвото во 2025 година оствари вкупен приход помеѓу 3.000.000 - 6.000.000 денари, поради што пресмета данок на вкупен приход во висина од 1% од остварениот вкупен приход во износ од 5 илјади денари искажан во Извештајот за добивка или загуба.

**12. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
|  | <u>2025</u>  | <u>2024</u>  |
| Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции | 297          | 866          |
| Пондериран просечен број на обични акции во оптек          | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> |
| <b>Основна заработувачка по акција во денари</b>           | <u>198</u>   | <u>577</u>   |

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје нема издадено разводнувачки потенцијални обични акции.

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**13. ОСНОВНИ СРЕДСТВА**

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста е како што следи:

2025 година

| во илјади денари                                  | Земјиште | Градежни<br>објекти | Опрема | Инвестиц.<br>во тек | Вкупно | Нематер.<br>средства |
|---|----------|---------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|
| <b>Набавна или ревалоризирана вред.</b>           |          |                     |        |                     |        |                      |
| <b>Состојба 01.01.2025</b>                        | -        | -                   | 521    | -                   | 521    | 225                  |
| Нови набавки                                      | -        | -                   | -      | -                   | 0      | -                    |
| Прекнижено на активни временски<br>разграничувања | -        | -                   | -      | -                   | 0      | -                    |
| Усогласување                                      | -        | -                   | -1     | -                   | -1     | -                    |
| Расходување и продажба                            | -        | -                   | -      | -                   | 0      | -                    |
| <b>Состојба 31.12.2025</b>                        | -        | -                   | 520    | -                   | 520    | 225                  |
| <b>Исправка на вредност</b>                       |          |                     |        |                     |        |                      |
| <b>Состојба 01.01.2025</b>                        | -        | -                   | 42     | -                   | 42     | -                    |
| Амортизација                                      | -        | -                   | -      | -                   | 0      | -                    |
| Расходување и продажба                            | -        | -                   | -      | -                   | -      | -                    |
| <b>Состојба 31.12.2025</b>                        | -        | -                   | 42     | -                   | 42     | 0                    |
| <b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА</b>                        |          |                     |        |                     |        |                      |
| <b>31.12.2025</b>                                 | -        | -                   | 478    | -                   | 478    | 225                  |

2024 година

| во илјади денари                                  | Земјиште | Градежни<br>објекти | Опрема | Инвестиц.<br>во тек | Вкупно | Нематер.<br>средства |
|---|----------|---------------------|--------|---------------------|--------|----------------------|
| <b>Набавна или ревалоризирана вред.</b>           |          |                     |        |                     |        |                      |
| <b>Состојба 01.01.2024</b>                        | -        | -                   | 424    | -                   | 424    | -                    |
| Нови набавки                                      | -        | -                   | 97     | -                   | 97     | 225                  |
| Прекнижено на активни временски<br>разграничувања | -        | -                   | -      | -                   | 0      | -                    |
| Заокружување                                      | -        | -                   | -      | -                   | 0      | -                    |
| Расходување и продажба                            | -        | -                   | -      | -                   | 0      | -                    |
| <b>Состојба 31.12.2024</b>                        | -        | -                   | 521    | -                   | 521    | 225                  |
| <b>Исправка на вредност</b>                       |          |                     |        |                     |        |                      |
| <b>Состојба 01.01.2024</b>                        | -        | -                   | -      | -                   | 0      | -                    |
| Амортизација                                      | -        | -                   | 42     | -                   | 42     | -                    |
| Расходување и продажба                            | -        | -                   | -      | -                   | -      | -                    |
| <b>Состојба 31.12.2024</b>                        | -        | -                   | 42     | -                   | 42     | 0                    |
| <b>СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА</b>                        |          |                     |        |                     |        |                      |
| <b>31.12.2024</b>                                 | -        | -                   | 479    | -                   | 479    | 225                  |

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**14. ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА**

| <b>во илјади денари</b>  | <u>2025</u>       | <u>2024</u>       |
|--|-------------------|-------------------|
| Вложувања во отворени инвестициски фондови во Република Северна Македонија | 351               | 299               |
| Останато   | -                 | -                 |
| <b>Вкупно</b>  | <u><u>351</u></u> | <u><u>299</u></u> |

**15. ЗАЛИХИ**

| <b>во илјади денари</b>          | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Суровини и материјали            | -                | -                |
| Резервни делови и ситен инвентар | 66               | 60               |
| Трговски стоки                   | -                | -                |
| <b>Вкупно</b>                    | <u><u>66</u></u> | <u><u>60</u></u> |

**16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

| <b>во илјади денари</b>                     | <u>2025</u>      | <u>2024</u>       |
|---|------------------|-------------------|
| Побарувања од купувачи во земјата           | 27               | 259               |
| Побарувања од купувачи во странство         | -                | -                 |
| Вкупно побарувања од купувачи - бруто       | <u>27</u>        | <u>259</u>        |
| Исправка на вредност                        | -                | -                 |
| <b>Вкупно побарувања од купувачи - нето</b> | <u><u>27</u></u> | <u><u>259</u></u> |

**17. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ**

| <b>во илјади денари</b>                  | <u>2025</u>     | <u>2024</u>     |
|--|-----------------|-----------------|
| Побарувања за дадени аванси во земјата   | -               | -               |
| Побарувања за дадени аванси во странство | -               | -               |
| <b>Вкупно</b>                            | <u><u>0</u></u> | <u><u>0</u></u> |

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**18. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

| во илјади денари                           | <u>2025</u>       | <u>2024</u>     |
|--|-------------------|-----------------|
| Пресметани приходи што не биле фактурирани | 330               | -               |
| Однапред платени трошоци                   | <u>-</u>          | <u>-</u>        |
| <b>Вкупно</b>                              | <b><u>330</u></b> | <b><u>0</u></b> |

**19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

| во илјади денари          | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Жиро сметка               | 32               | 98               |
| Денарска благајна         | -                | -                |
| Девизна сметка            | -                | -                |
| Останати парични средства | <u>-</u>         | <u>-</u>         |
| <b>Вкупно</b>             | <b><u>32</u></b> | <b><u>98</u></b> |

**20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

| во илјади денари                                    | <u>2025</u>      | <u>2024</u>       |
|---|------------------|-------------------|
| Обврски спрема добавувачи во земјата                | 51               | 161               |
| Обврски спрема добавувачи во странство              | -                | -                 |
| Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги | <u>-</u>         | <u>-</u>          |
| <b>Вкупно</b>                                       | <b><u>51</u></b> | <b><u>161</u></b> |

**21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

| во илјади денари                      | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Обврски за данок на додадена вредност | -                | -                |
| Обврски за данок на вкупен приход     | 35               | 38               |
| Обврски за бруто плати                | -                | -                |
| Обврски за персонален данок на доход  | -                | -                |
| Обврски спрема вработените            | -                | -                |
| Останато                              | <u>-</u>         | <u>-</u>         |
| <b>Вкупно</b>                         | <b><u>35</u></b> | <b><u>38</u></b> |

**МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ**

| во илјади денари   | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|--|-------------|-------------|
| <b>Обврски по краткорочни кредити</b>                        |             |             |
| Обврски спрема банки   | -           | -           |
| Обврски за краткорочни позајмици спрема небанкарски субјекти | -           | -           |
| Останати финансиски обврски                                  | -           | 132         |
| <b>ВКУПНО КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>                 | <b>0</b>    | <b>132</b>  |

Друштвото како останати финансиски обврски ги книжи обврските спрема добавувачи за нефактурирани услуги.

**23. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

| во денари | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|-----------|-------------|-------------|
| EUR       | 61,4950     | 61,4950     |
| USD       | 52,3050     | 58,8807     |

**24. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

Со состојба 31 декември 2025 година спрема МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје не се покренати судски постапки од кои би можеле да произлезат материјално значајни обврски.

МОЕ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје на 31.12.2025 година нема обврска по основ на издадени гаранции од банки.

**25. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД**

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи.